

Знамето на Република Македонија  
(1992 - 1995) / Flag of the Republic of  
Macedonia (1992 - 1995)

## In the search of a new flag

In 1995, in the course of the negotiations about the Interim agreement with the Hellenic Republic, a political decision was made to determine the new flag of the Republic of Macedonia. This hard task was entrusted to prof.d-r Miroslav Grcev. For the first time, he tells the story of the road to the new design



## Во потрага по ново знаме

Во 1995 година, во текот на преговорите за Времената спогодба со Република Грција се наложи политичката одлука да се утврди новото знаме на Република Македонија. Тешката задача му беше доверена на проф. д-р Мирослав Грчев. Тој за првпат раскажува за патот кон новиот дизајн



Знамето на Република Македонија  
(1995 - сега) / Flag of the Republic of  
Macedonia (1995 - now)



**Во овој број****Во потрага по новото знаме**

Мирослав Грчев 3

**Истакнување и веќе на знамето на Р. Македонија**

Петар Гајдов 7

**Знамињата на општините во Република Македонија**

Стојанче Величковски 13

**Вексилологија (втор дел)**

Александар Гижаровски 19

**Воена хералдика**

Иван Нацевски 22

**Орден “Илинден 1903”**

Петар Гајдов 24

**Македонски хералдички термилошки речник**

26

**Активности на МХЗ**

27

**Хералдички регистер**

28

**In this issue****In the search of a new flag**

Miroslav Grcev 3

**Displaying and flying the flag of the R. of Macedonia**

Petar Gajdov 7

**The municipal flags in the Republic of Macedonia**

Stojance Velickovski 13

**Vexillology (part two)**

Aleksandar Gizarovski 19

**Military heraldry**

Ivan Nacevski 22

**Order “Ilinden 1903”**

Petar Gajdov 24

**Dictionary of Macedonian heraldic terminology**

26

**Activities of MHS**

27

**Heraldic registry**

28

**Од Уредникот**

Повод за излегување на петтиот број на Македонски хералд е 24 Конгрес на Меѓународната федерација на вексилолошки друштва (FIAV) кој ќе се одржи од 1 до 5 август 2011 во Вашингтон, САД. Во текот на конгресот ќе се одржи и Генералното собрание на кое Македонското хералдичко здружение треба да биде примено во полноправно членство. Пред кандидатурата да биде разгледана ќе биде извршена презентацијана на МХЗ. Затоа овој број донесува повеќе написи поврзани со вексилологијата.

Ексклузивно, проф. д-р Мирослав Грчев конечно ја раскажува приказната за „новото“ македонско знаме од 1995 година, за процесот преку кој се стигна до идното решение, како и почетната позиција, како и за обидот синхронизирано да се дојде до решение и за грбот на Република Македонија. Потоа следува и написот за употребата на знамето на Република Македонија со нагласок на употреба на пловила. Покрај рубриката за вексилологија, овој број донесува и напис конкретно за македонската муниципална вексилологија.

Продолжува и рубрика за македонските одликувања со најстарото македонско државно одликување кое сè уште не е доделено, орденот „Илинден – 1903“.

**На корицата**

4 предлози за грб и знаме, базирани на ист дизајнерски концепт на проф.д-р Мирослав Грчев, кои отпаднаа по втората селекција.

Македонско Хералдичко Здружение

Петар Манцуков 113/6  
1010 Скопје, Македонија  
+389 2 (0)70 252 989  
heraldika.org.mk  
info@heraldika.org.mk

Уредник: Јован Јоновски

Лектура: Евгенија Стојанова

Технички уредник: Александар Гижаровски

Дигитална верзија на ова издание

[heraldika.org.mk/MKHerald-5.pdf](http://heraldika.org.mk/MKHerald-5.pdf)**Editorial**

The occasion for publishing of this fifth number of Macedonian Herald is the 24 Congress of International Federation of vexillology societies (FIAV) which will be held 1 to August 5, 2011 in Washington, USA. During the congress the General Assembly will be held where the Macedonian Heraldry Society should be granted full membership. As part of the application there will be a presentation of MHZ. Therefore, this issue brings more articles related to vexillology.

Exclusive, prof. Dr. Miroslav Grcev finally tells the story of the “new” Macedonian flag in 1995, the process through which reached the solution and initial position, and synchronized effort to reach a solution to the Coat of Arms of Macedonia. Then follows an article on the use of the flag of the Republic of Macedonia with an emphasis on the use of weasels. In addition to Phaeristics section, this issue brings an article specifically about the Macedonian municipally flags.

Reading continues about decorations of Macedonian with section of the oldest Macedonian state decoration, which has not yet been granted, Order “Ilinden - 1903”.

**On the cover**

4 proposal for Arms and flag, based on the same design concept by prof.d-r Miroslav Grčev, that were dropped out after the second selection.

Macedonian Heraldry Society

Petar Mandzukov 113/6  
1010 Skopje, Makedonija  
+389 2 (0)70 252 989  
heraldika.org.mk  
info@heraldika.org.mk

Editor: Jovan Jonovski

English Editor: Melwyn Jeremiah

Technical editor: Aleksandar Gizarovski

Digital version of this issue

## Мирослав Грчев Во потрага по НОВОТО ЗНАМЕ


Доцното лето 1995 година бев ангажиран од Владата на Република Македонија да направам студија со идејно графичко решение за ново државно знаме. Од првата фаза на студијата требаше да произлезат повеќе различни идејни решенија на знамето, од кои - во интеракција со нарачателот - ќе се избере едно кое ќе биде прифатливо за сите политички актери во тоа време. Како резултат на оваа студија требаше да биде и идејното графичко решение за новиот државен грб, чиешто донесување во Собранието чекаше веќе неколку години како обврска од Уставниот закон. Во договор со нарачателот, идејното графичко решение на државниот грб требаше да биде секундарен „производ“ и да го содржи истиот мотив и стилизација како и знамето. Работата требаше да се заврши за непристојно кусо време, за помалку од еден месец, а политичката атмосфера во која се водеа преговорите за Привремената спогодба со Република Грција налагаа на графичкото решение да се работи во целосна дискреција. Координатор на проектот и „програмски директор“ кој одлучуваше во име на нарачателот беше тогашниот министер за внатрешни работи Љубомир Фрчкоски.

### Програмски рамки

Во одредувањето на програмските рамки најтешко беше да се одбегне фрустрацијата од политичкиот притисок за смена на државното знаме и негативната програмска дефиниција на новиот дизајн: знамето да не наликува на претходното. Од друга страна, најважно за успешниот дизајн беше да се обезбедат програмски инваријанти, кои на новото знаме ќе му обезбедат тематски, визуелно-симболички и идентитетски континуитет со претходните државни знамиња. Овие програмски одлуки ги сметавме за *conditio sine qua non* на потрагата по новото државно знаме:

1. Новото графичко решение мора да се темели на истите бои како и во претходните државни знамиња - крваво црвена основа со златно жолта апликација, и
2. Новото знаме мораше да го содржи графичкиот симбол на сонцето како единствена апликација.

Перзистирањето на симболот на сонцето како единствен мотив на новото државно знаме требаше



## Miroslav Grčev In the search of a new flag

By the end of the summer of 1995 I was hired by the Government of the Republic of Macedonia to make a study, along with a graphical solution for a new state flag. The plan was to come up with several different ideas for the new flag in the first phase of the study, from which – in collaboration with the client – one would have been chosen which would have been acceptable for all actors on the political stage at the time. As a result of this study, a graphical solution of a new state coat of arms should have also been created, whose adoption by the Assembly, as an obligation from the Constitutional law, was already several years late. In an agreement with the client, the graphical solution of the state coat of arms was to be a secondary “product” and it had to contain the same motif and stylization as the flag. The work had to be done in an indecent amount of time, less than a month, and the political atmosphere in which the negotiations for the

Interim Agreement with the Hellenic Republic (Greece) were held required that all the work was to be done in complete discretion. The coordinator of the project and the “program director” who made the decisions in the name of the client was the Minister of Internal Affairs at that time, Ljubomir Frchkoski.

### The framework

The most difficult part in determining the project framework was to avoid the frustration over the political pressure about changing the national flag, and the negative definition of the new design: it had to differ significantly from the previous one. On the other hand, the most important thing for a successful design was to provide the invariables which would secure the thematic, visual, symbolic and identity continuity with the previous national flags. These decisions were considered as ‘*conditio sine qua non*’ of the search of a new flag:

1. The new flag must have the same colors as the previous national flags – a blood-red base with a golden-yellow application, and
2. The new flag had to include the graphical symbol of the sun as a unique application.

The persistency of the symbol of the sun as a unique motif on the new national flag was to provide symbolical continuity with both the Star of Kutlesh (from which the



да обезбеди симболички континуитет и со ѕвездата од Кутлеш (на која новото сонце не смееше да наликува!), но и со ѕвездата петокрака (која е - да не забораваме - ѕвезда како и сонцето) со која се роди македонската држава педесет години порано.

### Потрага по новото сонце

Ликовно графичкото истражување го почнав со истражување на сите вексилолошки решенија кои содржат графичка интерпретација на симболот на сонцето. За разлика од широко проширеното мислење дека решението треба да биде плод на оригинална и никогаш видена креација, новото македонско сонце произлезе од анализата на најуспешните графички стилизации на сонцето употребени во државните знамиња од поновата светска историја и од процената кој дизајн ќе обезбеди најлесна прифатеност од страна на граѓаните на Македонија. Од друга страна, избирајќи стилска инспирација од поновото вексилолошко минато, сакав новиот државен симбол да има историја веќе од денот на неговото ново раѓање, но и цврста линија на идентитетски континуитет. Тоа беше можно само доколку се усвои и приспособи графичко решение кое долго време се употребува во симболичкиот јазик на хералдиката и вексилологијата, а на кое граѓаните макар потсвесно навикнале.

Од истражувањето произлегоа 12 графички решенија на знаме со централен мотив на сонцето, кои можат да се поделат во четири стилски групи според начинот на ликовната интерпретација на сончевиот симбол. Тоа беа: (1) група на сончеви дискови без зраци како што се знамињата на Јапонија, Кореја, Бангладеш, Нигер, Лаос и други; (2) сонца со триаголници краци одделени од дискот како што се знамињата на Тајван, Казахстан, Малави и други; (3) сонца со средновековни запчести краци како што се знамињата на Аргентина, Етиопија, Малезија, Уругвај и други; и (4), сонца со зраци кои радијално се шират од дискот како што се знамињата на Филипини, Аризона, Тибет и други.

Графичките решенија ги изработував во по еден примерок, како макети за презентација, во техника на колаж од сечена колорирана самолеплива фолија на хамер. Знамето го работев во композициски формат 1:2, а грбот беше разработуван во хералдички графички јазик на триаголен варјашки штит, кој стана познат како класичен штит.

Од многуте варијанти кои ги разработував со професионална евидистанца, најмногу ми прирасна за срце несомнено најоригиналното и најавангардното решение, кое го направив врз основа на идеја на мојот другар по туш и перо Лазо Плавеvски. Тоа беше кружен сончев диск, чиј дијаметар е поголем од широчината на знамето, па дискот како да „излегува“

new sun had to be different), and the five pointed star (which is, not to forget, a star just like the sun is) with which the modern Macedonian state was born some fifty years ago.

### Searching for the new sun

I started the graphic research by examining all the vexillological solutions which include a graphical interpretation of the symbol of the sun. In spite of the widely distributed opinion that the solution must be a product of an original and never-before seen creation, the new Macedonian sun has emerged from the analysis of the most successful graphical stylizations of the sun, used in the national flags from recent world history, and the evaluation of which design would provide a painless acceptance by the citizens of Macedonia. On the other hand, browsing for a stylized inspiration from the recent vexillological past, I wanted the new state symbol to have history already at the first day of its new birth, and also to respect identity continuity. It was only possible that I adopt and adjust a graphic solution which is used in the symbolic language of heraldry and vexillology for a long time, and which the citizens are used to, even if subconsciously.

Twelve possible solutions arose from the research, flags with a central sun motif, which can be divided into four stylistic groups, depending on the way of artistic interpretation of the sun symbol. The first one was a group of sun discs without rays, like the flags of Japan, Korea, Bangladesh, Niger, Laos and others; then, suns with triangle rays separated from the disc, such as the flags of Taiwan, Kazakhstan, Malawi etc.; the third group was comprised of suns with medieval wavy rays like the ones on the flags of Argentina, Ethiopia, Malaysia, Uruguay etc.; in the end, suns with rays radially spreading from the disc like the flags of the Phillipines, Arizona, Tibet and others.

I produced the graphic solutions in one sample per proposal, as presentation maquettes, in collage from cut adhesive colored foil on carton paper. They were made in a composition format of 1 : 2, and the coat of arms was designed in a heraldic graphic language, on an Old French escutcheon, also known as a classical shield.

From all the variants made with a professional's equidistance, the one that grew up to my heart was, undoubtedly, the most original and most avantguard solution, made on the basis of an idea by my friend by ink and pen, Lazo Plavevski. It was a round sun disc whose diameter was larger than the height of the flag, so that the disc "exits" the flag, thus creating a dynamic impression of the sun's expansion and dividing the flag in a three-field format. Of course, this personal favorite, as well as many other suns, was discarded after two subsequent selections, after which only suns with continuous radial rays spreading to the ends of the format were left. I think that the clutch point in the choice of the sun with radiant rays was that this stylization had the most chances of mass acceptance,

од знамето создавајќи динамичен впечаток на ширење на сонцето и претворање на знамето во формат со три полиња. Се разбира, и ова мое интимно милениче и сите други сонца отпаднаа по две последователни селекции, по кои останаа само сонца со континуирани радијални зраци кои се шират до границите на форматот. Мислам дека пресудно во изборот на сонцето со радијални зраци беше тоа што оваа стилизација имаше најголеми шанси за масовно прифаќање бидејќи истата графичка претстава на сонцето грее од нашиот државен грб уште од 1946 година.

### Обликување на сонцето со радијални зраци

Избраната графичка интерпретација на симболот на сонцето со осум радијални зраци требаше да се вообличи во дефинитивно графичко решение. Првите разработки беа во вид на сонце со четири дебели ортогонални и четири тенки дијагонални зраци. Оваа крстовидна варијанта на сонцето излегуваше интуитивно од моите раце поради фактот што хиерархизацијата на зраците подобро ја структурираше композицијата на знамето, подобро го „држеше“ форматот. Но, крстовидната стилизација на сонцето добиваше христијански конотации, а грбот заличуваше на штитовите на крстоносците Темплари, што беше сосем неприфатливо за нашата мултикултурна држава. На крајот од процесот на дизајнирање на знамето беше јасно дека зраците мора да бидат со иста широчина и да оддаваат впечаток на симетричност, радијалност и хармонија. Меѓутоа, решението има вградени структурални проблеми зашто - доколку доследно се спроведува принципот на дијагоналните зраци - композицијата на знамето сосем се менува со промена на неговиот формат (во различни



Шест од првите дванаесет предлози за знаме - долу: предлог за претседателско знаме/  
Six of the first twelve flag proposals - down: proposal for the President's flag

since the same representation of the sun shines on our state emblem since 1946.

### Formation of the sun with radiant rays

The chosen graphic interpretation of the symbol of the sun with eight radial rays was to be formed into a definite graphic solution. The first works had a sun with four wide orthogonal and four narrow diagonal rays. This cross-shaped variant of the sun came out intuitively from my hands out of the fact that the hierarchization of the rays had structured the composition of the flag. It “held” the format better. But, the cross-shaped stylization gained Christian connotations, and the coat of arms looked like the escutcheons of the Templar crusaders, which was totally unacceptable for our multicultural state. In the end of the design process, it was clear that the rays must have equal width, and they must give out an impression of symmetry, radialness and harmony. However, the solution has integral structural problems, because if we consistently implement the principle of the diagonal rays, the flag composition completely changes with the change of its format (in different applications). This integral weakness of the radial stylization comes because of the discrepancy between the symmetrical circular shape of the sun (from which logically emerges the central symmetrical nature of the radiant rays) on the one hand, and the asymmetry of the rectangle, on the other hand. Even more, this asymmetry is augmented by elongation of the format, and so the sun is even more deformed. I solved this structural compositional problem of the radiant sun with two interventions: the first one being the adoption of the 3 : 5 format, or in the end 5 : 8, which is an approximation of the “golden ratio” in which the sun is much less deformed than in the 1 : 2 format. The second “invisible”, but essential constructive intervention is the displacement of the rays’ center, thus creating more centers distributed along the perimeter of a small regulatory rectangle in the disc with the same “golden ratio” of its sides.


апликации). Оваа вградена слабост на радијалната стилизација доаѓа поради дискрепанцата помеѓу симетричната кружна форма на сонцето од која логично произлегува централносиметричната природа на радијалните зраци - од една страна, и асиметричноста на правоаголниот формат - од друга. Уште повеќе, оваа асиметричност се зголемува со издолжувањето на форматот, па сонцето е се' подеформирано колку што форматот се издолжува. Овој структурален композициски проблем на радијалното сонце го решив со две интервенции: првата е усвојување на форматот 3:5 или на крајот 5:8, што е апроксимација на „златната“ пропорција во која сонцето многу помалку се деформира од форматот 1:2. Втората невидлива но суштинска конструкциска интервенција е изместувањето на центарот на зраците од средината на кругот создавајќи повеќе центри разместени по периметарот на мал регулаторен правоаголник во дискот со истиот „златен“ сооднос на страните. Вака конструкциски и композициски уредено, сонцето зрачеше со хармонија и свежина, која требаше да ја совлада очекуваната инерција и отпор при прифаќањето.

#### Усвојување на знамето со фалинка

Графичките решенија на државното знаме и државниот грб, изработени во еден примерок - како макети, му ги предадов на Претседателот на државата Киро Глигоров на 4 октомври 1995 година, ден пред закажаната седница на Собранието на РМ на која тие требаше да се усвојуваат. Утрентата, по усвојувањето на новото државно знаме, ме пресретнаа две изненадувања: сознав дека државниот грб воопшто не дошол на дневен ред, а дека донесеното знаме не е урамнотежената финална верзија во „златна“ пропорција, туку првичното сирово решение во форматот 1:2. Згора на тоа, некој, очигледно во последен момент, ги одвоил зраците на сонцето од дискот и ги оставил пресечени несмасно да се шират како штици. Јасно ми беше дека дизајнот беше жртва на ноќна „политичка дебата“ во која „компромисот“ беше очигледно игнорантско нагрудвање на графичкото решение реализирано таа ноќ буквално „на колено“.

Од тој октомври следам внимателно кога во нашата земја ќе се создаде свест за неопходноста од техничка и дизајнерска, практично естетичка корекција на државното знаме и неговото ликовно хармонизирање. Го чекам тој момент упорно и непоколебливо, иако забележувам дека естетичката корекција - како по проклетство или судбински инает - кај нас има толку помалку шанси да добие политичка поддршка, колку што од стручен аспект таа е логична и понеопходна.

Оригиналните цртежите се векторизирани од Александар Гиџаровски/  
The original drawing have been vectorized by Aleksandar Gižarovski



Конструкциска шема од последниот предлог /  
Construction scheme of the last proposal

Being structurally and compositionally edited like this, the sun radiated with harmony and freshness which was supposed to overcome the expected inertia and resistance on the path to its adoption.

#### Adopting the flag with a fault

I handed over the graphic solutions of the national flag and state coat of arms, produced in one sample – as maquettes, to the President of the State, Kiro Gligorov on October 4th 1995, one day before the scheduled session of the Assembly of the Republic of Macedonia, at which they would have been adopted. The following morning, after the adoption of the new national flag, I was surprised to find two things: first, the coat of arms has not even come up on the agenda, and the second that the adopted design was not the balanced final version in the “golden ratio”, but the first raw solution in the 1 : 2 format. Moreover, someone, evidently at the last moment, had separated the rays from the sun’s disc, and left them cut away, spreading as planks. It was clear to me that the adopted design was a “victim” of an overnight “political debate” in which the “compromise” was an evident and ignorant uglification of the graphical solution, realised that night “on the fly”.

Ever since that October I am carefully following the situation, and I’m waiting for the moment when there will be born a consciousness of the need of a technical, practically aesthetic, correction of the national flag, and it’s artistic harmonization. I am waiting for that moment persistently and unhesitatingly, even though I note that an aesthetic correction, as a curse or faith’s spite, has as little chance to gain political support, as much as, from an expert’s point of view, it is more logical and necessary.



Петар Гајдов

## Истакнување и веење на знамето на Р. Македонија

Знамето претставува еден од основните симболи на државата, па оттука сосема разбирливо, постојат одредени правила и правно регулирани процедури околу начинот на неговото истакнување и веење.

Република Македонија спаѓа во редот на земји во кои државното знаме се користи и на копно и на вода. Според постојната законска регулатива во Република Македонија не постојат посебни знамиња – стандарден знак за претседателот на републиката, претседателот на парламентот и претседателот на Владата. Се надевам дека наскоро оваа пракса ќе се смени, односно дека овие институции покрај државното знаме ќе го користат и нивниот стандарден знак.

Знамето на Република Македонија постојано е истакнато врз или пред објектот во кој е сместена резиденцијата на претседателот на републиката, врз или пред објектот во кој се наоѓа Собранието на Република Македонија, врз или пред објектот на Владата на Република Македонија и на објектите во кои се сместени министерствата. Исто така знамето на Македонија се истакнува на определени објекти на границата на Република Македонија и на други објекти во Република Македонија во близина на границата, според посебни прописи и во други случаи, под услови и на начин утврдени со закон или со друг пропис.

Знамето на Република Македонија се употребува како ознака на воздухоплови, бродови или други пловила, како и на други јавни превозни средства, заради означување на нивната припадност на Република Македонија, под услови и на начин утврдени со соодветни прописи.

Овде ќе се осврнам на Правилникот за начинот на истакнување и веење знаме („Службен весник на РМ“ бр. 156 од 26.12.2007 година). Со овој правилник во основа е уреден начинот на истакнување и веење знаме на бродови и други пловни објекти. Според овој правилник, знамето на бродовите, освен на бродовите што пловат на едра, се истакнува на крмено знамено копје, а доколку нема крмено знамено копје, знамето се истакнува на знамена сошка. Доколку знамето не може да се истакне на крмено знамено копје или на знамена сошка, а на бродот има еден или повеќе јарболи, знамето се истакнува на крмениот јарбол.

Бродовите што пловат на едра, а коишто немаат крмено знамено копје, знамето го истакнуваат на знамена сошка на крменото едро, а ако бродот има само еден јарбол, знамето се истакнува на сошка на главното едро. На бродови со едра без сошка

Petar Gajdov

## Displaying and flying the flag of the R. of Macedonia

The flag is one of the main symbols of the state, hence quite understandable, there are certain legal regulations and procedures governing the way of displaying and flying flag.

Macedonia is one of the countries where the national flag is used both on land and on water. According to existing legislation in Macedonia there are no special flags - dedicated signs of the President of the Republic, of the Parliament and of the Government. Hopefully that will soon change, and these institutions may eventually get their standards to be used besides the state flag.

The flag of the Republic of Macedonia is permanently displayed on or in front of the building of the Residence of the President of the Republic, on or in front of the building of the Assembly, on or in front of the building of the Government of the Republic of Macedonia or on or in front of the buildings of the Ministries. Also the flag of Macedonia is displayed on certain facilities at the border or close to the border of Macedonia, according to special regulations, and in other cases, regulated by law or other regulations.

The flag of the Republic of Macedonia is used as an indication of aircraft, ship or other vessel, and other public transportation means, for marking their affiliation to the Republic of Macedonia, under the terms and conditions stipulated by relevant regulations.

At this point we will elaborate the Regulation on the manner of displaying and flying the flag (Official Gazette no. 156 of the 12/26/2007). This Regulation is basically regulating the display of the national flag on ships and other vessels as their ensign. According to the Regulation, the ensign, except for sail-ships, are displayed on the ensign staff, and if there is no ensign staff, the flag is displayed on the gaff. If the flag can not be displayed at the ensign staff nor the gaff, and the ship has at least one mast, the ensign is displayed on the rear mast.

The sail-ships, which are not equipped with the ensign staff, the ensign is displayed on the rear gaff, and if the ship has only one mast, the ensign is displayed on the main gaff. The sail-vessels without gaff pole but having a mast; the ensign is displayed on the starboard of the rear or the main mast.

The flag should always be raised, so that the top edge of the flag to reach the top of the ensign staff, of the gaff or of the mast.

There should be no other flag nor signal displayed from the top of the mast from which the ensign is hoisted. The ensign is flown from sunrise to sunset. When

што имаат еден јарбол, знамето се истакнува на надворешната страна на крменото, односно на главното едро.

Знамето секогаш треба да биде подигнато, така што горниот раб од знамето да го достигнува врвот на знаменото копје, сошката или јарболот.

На врвот од јарболот на кој се вее знамето, не треба да се вее друго знаме или да се истакнува друг знак. Знамето се вее од изгревање до заоѓање на сонцето. При средба со македонски воен брод, бродот на внатрешната пловидба на Република Македонија поздравува со еднократно бавно спуштање на знамето на една третина од висината на знаменото копје, сошката или јарболот.

Секогаш кога на бродот се наоѓа претседателот на Република Македонија, знамето се истакнува на предниот јарбол. Ако на бродот нема преден јарбол, знамето се истакнува на јарболот над командниот мост.

Доколку на бродот се наоѓа функционер на странска држава како почесен гостин на претседателот на Република Македонија, или на претседателот на Владата на Република Македонија, претседател или член на влада на странска држава или специјален пратеник на функционер на странска држава, со негово одобрување на предниот јарбол ќе се истакне и знамето на таа држава или стандардниот знак на странскиот претставник.

Во случаи кога претседателот на републиката со чамец се превезува до брод или обратно, знамето се истакнува на крмата на чамецот.

Ако странски претставник со чамец се превезува до брод или обратно, на крмата на чамецот се истакнува знамето на Република Македонија, а на прамецот на чамецот знамето на државата или стандардниот знак на странскиот претставник.

За свечени пригоди на бродовите знаме може да се истакнува на предниот прамчен јарбол во чест на странска држава или странски државјанин знамето на таа држава или на државата чиј државјанин е лицето на кое му се искажува почит, а на предното прамченото копје се истакнува знамето или грбот на градот или општината на пристаништето на уписот на бродот.

Доколку на бродот нема доволно јарболи и копја, знамето се истакнува на соодветни места видливи од сите страни. Истакнувањето на знаме на бродовите се врши и во денови на државните празници, а ако бродот е во странски води, кога тоа ќе го побара дипломатското, односно конзуларното претставништво на Република Македонија. На половина копје, сошка или јарбол, знамето на бродот се спушта во денови на жалост, во случај на смрт на бродот, до моментот на пренесување на починатиот на копно и во случај на превоз на починато лице,


meeting with a Macedonian military vessel, a Macedonian inland-navigation ship, greets it by dipping the ensign once for the third of the height of the ensign staff, of the gaff or of the mast.

Whenever the President of the Republic is onboard a ship, the national flag is displayed at the fore-mast. If the ship has no fore-mast, the flag is displayed on the mast above the command bridge.

If onboard a ship there is a foreign official as a honoured guest of President of the Republic or the President of the Government, a foreign prime-minister or a cabinet member or a foreign official envoy, the flag of that state or his standard will be displayed with his approval on the fore-mast.

In cases when the President of the Republic is transported by boat to or from a ship, the flag is displayed on the stern of the boat.

If a foreign representative is transported by boat to or from a ship, the flag of the Republic of Macedonia, is displayed at the stern and flag of the state or the standard of the foreign representative at the bow of the boat.



For ceremonial purposes ships flag can hoist from the fore-mast the flag of a foreign state in honor of that country whose nationality is the person to which respect is being expressed, while on the jack staff is hoisted with the flag or the coat of arms the city or municipality of the port of registration of the ship. If the ship does not have enough masts and staffs, the flag is displayed on appropriate place visible from all sides.

The flags are hoisted on the ships on public holidays.



до моментот на неговото пренесување на копно. Ако орган на странско пристаниште побара од заповедникот на бродот знамето да го спушти на половина копје, заповедникот доколку е тоа можно од најблиското дипломатско претставништво на Република Македонија ќе побара упатства за начинот на постапување. Во случај на прослава или жалост, странските бродови што се наоѓаат во домашни пристаништа треба да веат знаме како домашните бродови.

Знамето на Македонија се истакнува во денови на празниците на Македонија утврдени со закон на објектите во кои се сместени органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, јавните служби, јавните установи и јавните претпријатија кои ги основа републиката, односно единицата на локалната самоуправа.

Знамето на Македонија се истакнува при испраќањето на претседателот на републиката од Република Македонија и пречекот на претседателот на републиката при враќањето од странство, како и при официјално доаѓање во Република Македонија, односно при испраќање од Република Македонија на претседател на држава, суверен или овластен претставник на меѓународна организација.


Знамето на Република Македонија се истакнува на превозните средства кои ги користи претседателот на републиката.

Исто така, знамето на Република Македонија се истакнува на половина копје во денови на жалост што ги определува Владата и во други случаи под услови и на начин утврден со закон.

Знамето на Република Македонија се истакнува на објектот во кој е сместено дипломатското или конзуларното претставништво на Република Македонија во странство, на резиденцијата на шефот на претставништвото и на превозните средства што тој лично ги користи во вршењето на службените должности, во согласност со соодветните меѓународни договори, прописите и обичаите во земјата во која се наоѓа претставништвото, односно правилата и практиката на меѓународната организација при која се наоѓа претставништвото.

Знамето на Република Македонија се истакнува во просториите во кои се гласа, училиници, обредни сали, простории за состаноци и слично. При меѓународни средби, натпревари и други собири (политички, научни, културно-уметнички, спортски и други) на кои Република Македонија учествува или е презентирана, во согласност со правилата и практиката на одржувањето на тие собири. При прослави, свечености и други политички, културни, спортски и слични манифестации кои се од значење за Република Македонија, како и во приватниот

If the ship is in foreign waters, the flags are hoisted also when it is so determined by the responsible diplomatic or consular mission of the Republic of Macedonia.



The flags are half-masted on the days of mourning, in case of death on the ship, until the transfer of the remains to the land and in the case of transportation of deceased until the moment of its transfer to the mainland. If a foreign port authorities require the captain to lower the flags to half mast, the captain, if possible, will seek instructions, from the nearest diplomatic mission of the Republic of Macedonia. In case of celebration or mourning, foreign ships that are in domestic ports are required to hoist flags as the domestic vessels.

The flag of Macedonia is displayed, on holidays of Macedonia as they are determined by the law, in front of the buildings accommodating government bodies, local government, public agencies, public institutions and public enterprises that are established by the Republic, or a unit of local government.

The flag of Macedonia is displayed on departures of the President of Macedonia and on welcoming the President on his return from abroad as well as on official visit to Macedonia by head of another state, sovereign or an authorized representative of an international organization.

The flag of the Republic of Macedonia is displayed on the vehicles used by the President of the Republic.

The flag of the Republic of Macedonia is displayed at half mast in mourning days when determined so by the Government and in other cases under the conditions and manner specified by law.

The flag of the Republic is displayed on the facility of the diplomatic or consular mission of the Republic of Macedonia abroad, the residence of the head officer and the vehicles that he personally use in the performance of official duties, in accordance with relevant international agreements, regulations and customs in the country in which the office or the rules and practice of international organizations in which the office is located.


живот на граѓаните при празнување и во други случаи, ако неговата употреба не е спротивна на закон.

Во случаи кога знамето на Република Македонија се истакнува во Република Македонија заедно со едно или повеќе знамиња на други држави или меѓународни организации, знамето на Република Македонија се наоѓа во зависност од начинот на поставувањето на тие знамиња на следниве начини:

1. Ако знамињата се наредени во круг - во средината на кругот така што јасно да се гледа;
2. Ако другите знамиња се наредени во полукруг - во средината на полукругот;
3. Ако другите знамиња се наредени во колона - на чело на колоната;
4. Ако другите знамиња се наредени во ред - на прво место во редот, односно од левата страна гледано однапред;
5. Ако другите знамиња се распоредени во групи - на чело на групата.

Ако знамето на Република Македонија се истакнува заедно со други знамиња со вкрстени копја, копјето на знамето на Република Македонија мора да биде поставено пред копјата на тие знамиња, гледано однапред.

Ако знамето на Република Македонија се истакнува заедно со две други знамиња, знамето на Република Македонија се наоѓа во средина.



Ако знамето на Република Македонија се истакнува покрај друго знаме, тоа секогаш се наоѓа на левата страна, гледано однапред. Исклучок од ова пеставува поставување на знамето на Македонија на десната страна од знамето на странската држава или меѓународната организација гледано однапред, ако тоа знаме се истакнува во Република Македонија при официјални посети на овластен претставник на соодветната држава или организација. Во случаи кога знамето на Република Македонија се истакнува заедно со повеќе знамиња на други држави, знамињата на другите држави

The flag of the Republic of Macedonia is displayed in the premises where elections take place, in classrooms, ceremonial halls, meeting rooms and similar. At international meetings, competitions and other gatherings (political, scientific, cultural, sports, etc.) in which the Republic of Macedonia participates or is presented in accordance with the rules and practice of such gatherings. It may also be used during the celebrations, ceremonies and other political, cultural, sports and similar events that are of importance for the Republic of Macedonia and in the private lives of citizens in celebrations and in other cases, if its use is not contrary to law.

In cases where the flag of the Republic is hoisted in Macedonia together with one or more flags of other states or international organizations, the flag of the Republic of Macedonia is in depending on the setting of these flags in the following ways:

1. If the flags are arranged in a circle - in the middle of the circle so clearly seen,
2. If other flags are arranged in a semicircle - in the middle of the semicircle,
3. If other flags are arranged in row - the head of the column
4. If other flags are arranged in a row - the first in line, on the left side viewed from the front
5. If other flags are arranged in groups - the head of the group.

If the flag of the Republic of Macedonia is displayed along with other flags with crossed spears, the flag of the Republic of Macedonia must be set in front of the spears of these flags, looking from front.

If the flag of the Republic is displayed along with two other flags, the flag of the Republic of Macedonia is situated in the middle.

If the flag of the Republic of Macedonia is displayed with another flag, it is always on the left side, viewed from the front. The exception to this is setting the flag of Macedonia on the right side of the flag of a foreign country or international organization viewed from the

ќе бидат истакнати по абecedен ред, а димензиите на сите знамиња треба да се еднакви, а доколку димензиите се различни, ниедно друго знаме не смее да биде поголемо од знамето на Република Македонија, ниту пак кое било друго знаме може да биде поставено повисоко од знамето на Република Македонија.

Во случаи кога знамето на Република Македонија се истакнува со знамето на единиците на локалната самоуправа и други знамиња, знамето на Република Македонија се истакнува на прво место од левата страна оддалечено два метри, а повисоко за еден метар и со поголема димензија од знамето на единицата на локалната самоуправа и од другите знамиња.

Знамето на Република Македонија се подига и спушта, истакнува и симнува, односно пренесува, со вообичаени почести (станување, поздравување и друго).

При истакнувањето знамето не смее да допира до ништо што се наоѓа до или под него.

Кога знамето на Република Македонија се истакнува на јарбол се истакнува меѓу изгрејсонце и зајдисонце, а може да биде изложено и дваесет и четири часа дневно под услов знамето соодветно да биде осветлено за време на вечерните часови.

Кога знамето е спуштено ниеден негов дел не смее да го допира подот или кој било друг предмет. Кога знамето се вади од јарболот и се става на чување, треба да се свитка уредно и на церемонијален начин.

Подигањето на знамето е динамично, а спуштањето бавно и церемонијално. При подигање и спуштање на знамето сите присутни треба да стојат во став мирно, со лицето свртени кон знамето, сè додека знамето не биде одвртено од јарболот, односно ако се свири химната, сè додека не биде

front, if that flag is displayed in Macedonia during the official visit of an authorized representative of the relevant country or organization. In cases where the flag of the Republic of Macedonia is displayed along with numerous other foreign flags, the flags of other countries will be displayed in alphabetical order, and the dimensions of all flags should be equal, and if the dimensions are different no other flag should not be greater than the flag of the Republic nor any other flag may be set higher than the flag of the Republic of Macedonia.

In cases where the flag of the Republic of Macedonia is displayed with the flag of the local government units and other flags, the flag of the Republic of Macedonia is displayed in the first place on the left side two meters away, and higher by one meter and with greater dimension of the flag unit local governments and other flags.


The flag of the Republic of Macedonia is raised and lowered, displayed and removed or transferred, with the customary honours (standing in attention, saluting, etc.).

When being raised the flag should not touch anything next to or below it.

When the flag of the Republic of Macedonia is displayed on the mast it is hoisted between sunrise and sunset, and may be displayed twenty-four hours provided the flag is appropriate illuminated during the darkness hours.

When the flag is being lowered any part thereof must not touch the floor or any other subject. When the flag is removed from the mast and placed in storage, it should be folded neatly and in ceremonial way.

The raising of the flag is dynamic and the lowering is slow and ceremonious. During the raising and lowering of the flag all present should stand in a attention, with their face turned toward the flag until the flag is not disconnected from the mast, or if the national anthem is played, until the last tone of the music. The males





отсвирен последниот тон на музиката. Машките лица кои носат каков и да е вид шапка, истата треба да ја симнат. Лицата во воени униформи поздравуваат со војнички поздрав.

При истакнување на знамето на Република Македонија во затворени простории, тоа секогаш се става од десната страна гледано од страна на говорникот, а доколку истовремено се истакнуваат знамето на единицата на локалната самоуправа и други знамиња тие треба да стојат од левата страна оддалечени два метри, еден метар пониско и со помали димензии од знамето на Република Македонија.

Кога знамето се истакнува на автомобил, тоа треба да биде цврсто прицврстено на шасијата, на предниот дел, од десната страна гледано од страна на возачот.

Истакнувањето на половина копје на знамето што се истакнува на јарбол се врши така што знамето за момент се подига до крај, а потоа се спушта на позиција што се наоѓа на половина пат од врвот до долниот крај на јарболот. Пред да се спушти сосема, знамето уште еднаш се подига до врвот.

Знамето може да се користи за покривање ковчег со посмртни останки на одредена личност, но не смее да се спушти во гробот.

Знамето не смее да се употребува како драперија, завеса или прекривка, свиткано во форма на венец или набрано и како украс на перници, марамчиња, салфети, кутии од хартија, долна облека или предмети кои се фрлаат веднаш по употребата.

\* За пишување на текстот е користен Законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 32/97 и 110/98) и Правилникот за начинот на истакнување и веќе знаме („Сл. весник на РМ“ бр. 156/07).

wearing headgear, should removed it. The persons in military uniforms salute the flag.

When displaying the flag of the Republic of Macedonia indoors, it is always placed at the speaker's right side, and if at the same time the flag of a local government and others are displayed, they need to be set on the left side two meters apart, one meter lower and with smaller dimensions of the flag of the Republic of Macedonia.

When the flag is displayed on a car, it should be firmly fixed to the chassis, in the front, on the right hand side looking from the driver.

Displaying at half mast is displayed on the mast is made so that the flag is raised for the moment to top, then lowered to a position which is halfway from top to bottom of the mast. Before final lowering, the flag is raised once again to the top first.

The flag can be used to cover the coffin with the remains of a honoured person, but must not be lowered into the grave.

The flag should not be used as drapes, curtains or sheet, wrapped in the shape of a wreath or picked as an ornament on cushions, handkerchiefs, napkins, boxes of paper, underwear or objects to be thrown away immediately after use.

\* Based on the Law on the use of arms, flag and anthem of the Republic of Macedonia (“Official Gazette of RM” no. 32/97 and 110/98) and the Regulation of displaying and flying of the flag (Official Gazette no. 156/07).

## Нови државни знамиња



Малави

Новото државно знаме на Малави беше усвоено на 29 јули 2010, откако Владата предводена од Демократската Прогресивна Партија предложи дотогашното изгрејсонце да се замени со полно сонце кое треба да го претставува економскиот развој на земјата откако стана независна во 1964 година. Истотак, црвената и црната лента си ги заменија местата, со што сега знамето ја дели основната идеја со пан-африканското знаме на Маркус Гарви.



Мјанмар (Бурма)

Мјанмар го усвои новото државно знаме на 21 октомври 2010, кое го замени претходното социјалистичко знаме кое беше во употреба од 1974. Новото знаме доаѓа заедно со промената на официјалното име на земјата, која сега се вика Република на Унијата на Мјанмар.

Интересно е да се забележи дека ова знаме личи на знамето на Република Литванија, каде имаше доста реакции во тамошната јавност, меѓутоа тие не беа толку негативни колку што беа комични, повеќето од нив сметајќи дека “и Мјанмар се согласува дека литванското знаме е најубаво на светот”.



Јужен Судан

На 9 јули 2011, дотогашната автономна област во рамките на Република Судан, по успешниот јануарски референдум за отцепување од Судан, прогласи независност. По полувековна борба, јужните покраини со мнозинско црнеко-христијанско население (како контраст на мнозинското арапско-муслиманско население на северот) успеаја во нивната борба за слобода и независност.

Најновата светска демократија го задржи претходното бунтовничко знаме на SPLD (Sudan People's Liberation Army / Ослободителна Армија на Суданскиот Народ).

Stojanče Veličkovski

## Стојанче Величковски Знамињата на општините во Република Македонија

## The municipal flags in the Republic of Macedonia

Знамињата во Република Македонија се разнолики во поглед на нивната инспирацијата и изведба. Во поглед на видот, во главно се работи за знамиња каде грбот на општината е аплициран на знаме, се разбира без притоа да оценува хералдичката изведба на грбот. Ваквата состојба пред сè се должи на начинот на кој се поставувани конкурсните услови, па така најголем број конкурси за идејни решенија за знаме ја содржат формулацијата „...на знамето да биде аплициран грбот на општината“. На овој начин не само што авторите на идејните решенија не се посебно мотивирани да истажуваат во областа на вексилологијата, иако речиси во сите конкурси ставката за награда за знамето беше посебно издвоена. Најчесто креацијата на знамето се сведува на аплицирање на грбот на еднобојно платно, или пак, на некоја од вообичаените комбинации: црвена со жолта или сина со бела боја. Може да констатираме дека се забележува позитивен напредок во начинот и содржината на објавените Конкурси за грб и знаме на општините, каде што почитувањето на хералдичко – вексилолошките правила се конкурсен услов (пример Општина Крива Паланка и Аеродром). Заради добивање на што поквалитетни идејни решенија МХЗ заедно со Министерството за локална самоуправа прави обиди за стандардизација на конкурсните услови.

Секој посериозен обид за научна анализа на знамињата на единиците на локалната самоуправа<sup>1</sup> кои се во официјална употреба во Република Македонија<sup>2</sup>, неминовно води кон некоку битни детерминантни кои што имаат пресудно влијание при креирањето (усвојувањето) на секое знаме.

Има единици на локалната самоуправа кои што докрај не ги почитуваат законските норми и со години употребуваат симболи за кои не спровеле постапка за добивање на решение за употреба на Грб и знаме ниту пак истите се внесени во Регистерот<sup>3</sup> што се води во министерството за локална самоуправа.

Очигледно дека нашето внимание ќе го насочиме кон знамињата на административните единици кои што сега имаат статус на локални самоуправи<sup>4</sup>, иако за волја на вистината и кај веќе укинатите општини имаше и позитивни и негативни примери.

Усвојувањето на грб и знаме претставува процес во кој, пред сè значењето на симболите и бенефитот од нивната препознатливост треба да го иницираат самите општини односно граѓаните кои што треба да се идентификуваат со тие симболи.

Токму затоа, самиот пристап на проучување и анализа на знамињата е прилагодено според

The Municipal flags in the Republic of Macedonia are diverse in their inspiration and creation. In terms of the type, generally, they are flags with the coat of arms of the municipality incorporated, of course without heraldic evaluation of the coat of arms. This situation is mainly due to the way the public bids conditions are set, so most design contests for the flag contain the wording “coat of arms of the municipality must be applied on the flag”. In this way not only the authors were not particularly motivated to research vexillology, although almost all public bids offered specific reward for a flag design. Mostly, the creation of the flag is simple application of the Coat of Arms on a single coloured textile, or on any of the usual combinations: red with yellow or blue with white.

We can conclude that there is positive progress in the manner and content of recently published tenders for the flag and Coat of Arms of the municipalities, where respect for heraldry and vexillologic rules are prerequisite (e.g. the Municipalities of Kriva Palanka and Aerodrom). In order to obtain better graphic solutions, MHS together with the Ministry of Local Government attempts to standardize the competition conditions.

Every serious attempt of scientific analysis of the flags of the municipalities that are in official use in the Republic of Macedonia leads to several important factors which have a decisive influence in the creation (adoption) of any flag.

There are units of local government which do not fully comply with the legal requirements and for years have been using incorrect symbols, and do not follow the procedure for obtaining approval for usage of the Coat of Arm and flag nor are they registered in the Register kept at the Ministry of Local Government.

Obviously our attention will focus on the flags of administrative units that presently have the status of local governments, although the former municipalities had positive and negative examples as well.

The establishment of Arms and flag is a process in which, above all, the particular symbols used are important. The choice of them should therefore be initiated by the municipalities themselves or the citizens which will identify with these symbols.

The approach of the study and analysis of the flags is customized according to specific positive and negative examples, thus setting the real trends in the development and application of vexillology and heraldry in the symbols of the local government.

Flags can be classified in several ways. In terms of proportion, flags with 2:1 proportions (width:height)

конкретни позитивни и негативни примери, притоа издвојувајќи ги вистиските трендови на развој, како и на примената на хералдиката и весилологијата во симболите на единиците на локалната самоуправа.

Знамињата можат да се класифицираат според повеќе критериуми. Во поглед на размерот значително доминираат знамиња со пропорции 2:1 пред знамињата со однос на страните 4:3 додека бројот на знамињата изведени во други пропорции е незначителен.

Според застапеноста на боите можеме да издиференцираме неколку групи и тоа: еднобојни, комбинации од две бои и комбинација од три и повеќе бои.

1) Најмногубројни во групата на еднобојните се знамињата во црвена, потоа следуваат сината, белата, жолтата.

2) Во групата со две бои, најмногубројни се знамињата кои се изведени во црвено-жолта, потоа сино-бела, сино-црвена и црвено-црна комбинација на бои;

3) Додека кај комбинација од три бои, доминираат знамињата кои се изведени во црвено-жолта-црна комбинација...

Интересно е што кај знамињата кои содржат три и повеќе бои мошне често се појавува и зелената боја.

Истражувањето на значењето во целосен контекст со останатите симболи е тешко бидејќи при

significantly dominate flags with a 4:3 proportion, while the number of flags having other proportions is insignificant.

According to the number of colours several groups can be differentiated: single color, combination of two colors, and combination of three or more colours.

1) Most of the flags in the group of one color are in red, followed by blue, white, and yellow.

2) In the group with two colours, the majority of the flags are in red and yellow, then blue-white, blue-red and red-black combination of colors;

3) For the combination of three colors, the flags in red-yellow-black combination dominate, but very often the color green appears.

Exploring the meaning of the full context with other symbols, is hard since the bids for most municipalities do not include submission of the explanation of the symbolism, which should be compulsory. It is necessary for municipalities in the process of establishment of municipal symbols to consult heraldic authorities, since very often, due to the lack of competence of the committees which make the choice, it happens that the most representative and scientifically sound proposals are not selected, even if the municipality awards the proposal. Regardless of whether the incentives will be of material, political or some banal local-patriotic urge, the damage that is inflicted on the image of the municipalities can be far-reaching.



Аеродром / Aerodrom



Арачиново / Arachinovo



Битола / Bitola



Бутел / Butel



Центар / Centar



Другово / Drugovo



Гази Баба / Gazi Baba



Ѓорче Петров / Gjorche Petrov



Карпош / Karposh



Кисела Вода / Kisela Voda



Кочани / Kochani



Крива Паланка / Kriva Palanka



Македонска Каменица / Makedonska Kamenica



Маврово-Ростуше / Mavrovo-Rostushe



Новаци / Novaci



Охрид / Ohrid





Радовиш /  
Radovich



Ранковце /  
Rankovce



Свети Николе /  
Sveti Nikole



Тетово /  
Tetovo



Вевчани /  
Vevchani



Зелениково /  
Zelenikovo

распишување на конкурсите на поголем дел од општините не е предвидено задолжително доставување на објаснување на употребената симболика. Потребно е општините уште во фазата на утврдување на општинските симболи да консултираат и хералдички авторитет, затоа што мошне често се случува, заради недоволна компетенција на комисиите кои го вршат изборот, да не бидат одбрани најрепрезентативните и научно најиздржаните предлози, па дури и во случаи кога општината ќе награди и ќе откупи повеќе предлози. Без разлика дали мотивите ќе бидат од материјална, политичка или некоја банална локал-патриотска побуда, штетите кои се нанесуваат на имиџот на општините се далекусежни.<sup>5</sup>

Во поглед на симболиката, очигледно е дека поголем дел од знамињата не се репрезенти на идентитетот на локалната самоуправа која ја преставуваат, туку имаат други претензии. Има и неколку драстични примери на општински знамиња чија претенциозност е особено изразена. Па така наместо да се истражува симболиката на поднебјето, се користат национални симболи.

Законодавецот не го дефинирал облигаторно користењето на симболите на општините, туку е пропишано дека: „...единиците на локалната самоуправа може да имаат свој грб и знаме...“.<sup>6</sup> Очигледно е дека самата потреба на општините ќе ги

Знамињата се исцртани од Стојанче Величковски, според најдобрите достапни информации. Официјалните еталони се чуваат во регистрот на Министерство за локална самоуправа и сè уште не се достапни за јавност. The flags have been redrawn by Stojance Velickovski according to the best available information. The official etalones are held in the Register at the Ministry for Local Self Government and are not available to the public.



Илинден /  
Ilinden



Кавадарци /  
Kavadarci



Кичево /  
Kichevo



Кривогаштани /  
Krivogashanti



Крушево /  
Krushevo



Росоман /  
Rosoman



Сапај /  
Saraj



Сопиште /  
Sopishte



Старо Нагоричане /  
Staro Nagorichane



Заяс /  
Zajas

примора да донесат симболи, но има и такви општини кои имаат свои грбови а сè уште немаат официјални симболи.

Од друга страна пак, има општини кои употребуваат симболи кои што упатуваат на фактот дека докрај не се испочитувани одредбите на законот за локална самоуправа, со кои се забранува употребата на државни, национални, или симболи на други држави. Очигледно во одредени средини со мешан етнички состав, погрешно се толкува правото да се истакне посебноста на локалната заедница. Како најтипични преставници се издвојуваат знамињата на општините Зајас, Старо Нагоричане.

Употребата на симболот на сонцето од Кутлеш од како официјално знаме на Република Македонија (1991-95) несомнено има свое влијание и врз креирањето на општинските знамиња каде што симболот се аплицира во целост или во некоја изведена варијанта. (Знамиња на Општините Македонска Каменица и Другово).

Вториот суштински елемент кој се јавува е секако потребата од стучен аспект да се дефинира и разграничи употребата на симболот на сонцето од државното знаме, односно кога и како може да биде преземено и до која мерка треба да се разликува од државното знаме. Типичен пример за оваа група се знамето на општина Сопиште каде што е преземена една половина од државното знаме на Република Македонија и уште полошо, ниту пак е водена сметка за удвојување на симболите, односно симболот на сонцето од грбот со симболот на сонцето од знамето, потоа за проблемите при практичната примена на бела транспарентна позадина или пак за поставување на знамето на хоризонтален јарбол.

Од друга страна, евидентен е напредокот во поглед на замената на старите „грбови“ и знамиња со социјалистичка хералдичко-вексилолошката практика. За поздравување се постапките во кои старите грбови со наметната симболика, добиваат еден издржан хералдички пристап, каде што приоритет имаат хералдичките симболи и нивното значење.

Најтипичен пример за таквата успешна промена е грбот на Битола, а како најистрајни во процесот да се стаса до издржан предлог за општински симболи се покажаа локалните власти на општина Арачиново, кои мораа дури трипати да водат постапка за усвојување на општинските симболи.

Употребата на хералдичкиот симбол петокрака ѕвезда продолжува да се користи, но сега најчесто како декоративен елемент или симбол за прикажување на бројот на населените места во општината (знамињата на општините Кривогаштани и Маврово-Ростуше).

Друга група се општини кои на знамето ја користат почетната или почетните букви од името на општината. Ваквата примена е дискутабилна особено ако истата буква нема иста транскрипција и во кириличната и

Regarding the symbolism, it is obvious that most of the flags are not representing the identity of the local governments in question, but have other pretensions; there are several dramatic examples of municipal flags whose pretension is particularly strong. Instead of exploring the symbolism of the region, national symbols are used.

Legislation has not defined the obligatory use of the symbols of municipalities, but it is stipulated that: “local governments may have their own flag and coat of arms”. It is obvious that the needs of municipalities will force adoption of certain symbols, but some municipalities have Coats of Arms which are still not official symbols.

On the other hand, there are municipalities that are using symbols that do not fully comply with the provisions of the Law for Local Government, which prohibits the use of state or national symbols, or the symbols of other states. Obviously in certain areas with mixed ethnic composition, it is awrong interpretation of the right to emphasize the uniqueness of the local community. As most typical representatives stand the Flags of municipalities Zajas, Staro Nagoricane.

The use of the symbol of the sun of Kutlesh (Vergina) as the official flag of the Republic of Macedonia (1991-95) undoubtedly had an impact on the creation of municipal flags where the symbol is applied in full or in a stylized version. (Flags of municipalities Makedonska Kamenica, Drugovo).

There is certainly a need to define and prohibit the use of the sun of the state flag, or define when and how it can be used and to what extent a sun should then differ from that on the state flag. A typical example of this group is the flag of the municipality Sopiste which has taken one half of the national flag of the Republic of Macedonia. Worse is the duplication of symbols of the sun, one on the Arms and other from the state flag. This produces the problem in the practical application of transparent white background or displaying the flag horizontally.

On the other hand, progress is evident regarding the replacement of old “Coats of Arms” and flags based on the Socialist vexillological and heraldic practice. We salute the processes in which the old “Coat of Arms” with imposed symbolism are receiving a sustained heraldic approach where heraldic symbols and their meaning have priority.

Most typical example of such a successful change is Bitola, and the most persistent in the process of reaching a sustained proposal for municipal symbols is the local authority of the municipality of Aracinovo, which made three attempts to successfully complete the procedure for adoption of municipal symbols.

The use of the heraldic symbol of the five pointed

во латиничната азбука. Во случајот на знамето на општината Новаци почетната буква е неправилно аплицирана врз симболот на сонцето или пак грбот и знамето на Општината Аеродром каде не само што буквата „А“ е неправилно поставена на штитот, туку и симболот на сонцето недопустливо е аплициран надвор од штитот, па ниту е членка ниту е составен дел на штитот. (знаме на општина Илинден, Ѓорче Петров, Новаци, Аеродром)

Меѓу најчестите грешки кај повеќето грбови и(ли) знамиња се јавува недозволивата употреба на текст, најчесто називот на општината во грбот и знамето како што е случај со Радовиш, Кисела Вода и други општини што во различни вариетети ги употебуваат називите на општините, додека општина Кичево го употребува и официјалното име на државата.

Во последно време се појавуваат и знамиња кои што имаат погрешен пристап во графичко-изведбениот дел, односно се употебуваат некои специјални ефекти и преливи на бои (општините Сарај и Росоман), или се употребени недефинирани и нестандартни бои како што е пример знамето на Општина Лозово каде е тешко да се одреди бојата во средината дали е темно сина или темнозелена? Секако дека овие појави не се во склад со вексилотолошките правила. Оваа појава е посебно изразена кај повеќе општини, а пред сè неопходно се наметнува потребата од утврдување на графички стандарди за користење на официјалните симболи на општината. Токму затоа заложбите на МХЗ треба да се движат во правец на поголема информираност на општинските авторитети за значењето, употребата и начинот на користење на грбот и знамето на општините.

Има случаи кога многу добри хералдичко-вексилотолошки решенија кои што имаат само по некоја фалинка која се должи на непочитување на некое од хералдичките правила како што е случајот со грбот/знамето на Општина Карпош. Непочитување на правилото за избегнување на употребата на белата (среброт) и жолтата (златото) една врз друга, предизвикува потреба во употребата овој пропуст мора да се „компензира“ со употреба на сенки, преливи и други ефекти.

Има знамиња каде што што аплицирањето на грбот како елемент на знамето е несоодветно изведен. На пример општина Свети Николе „штитот“ на знамето е претставен транспарентно, односно така како што е изведен со линија тој всушност и не постои. Освен тоа се повторува една од најчестите грешки за аплицирањето на името на општината на штитот, дури и транскрипцијата на името во скратена форма - Св. Николе не само од хералдички туку и гаматички аспект кратенка е допуштена само за светец.

Секако дека има општини кои со своите знамиња се особено препознатливи и кои приоритет при изборот

star still continues, but now mostly as a decorative element or symbol to show the number of settlements in the municipality (municipal flags Krivogastani and Mavrovo-Rostushe).

Another notable group comprises the municipalities using the initial letter(s) of the name of the municipality, but such application is questionable especially if the letter is not written the same way in the Cyrillic alphabet and Latin. In the case of the flag of the municipality Novaci, the initial letter is incorrectly applied the symbol of the sun or and in the flag of the Municipality of Aerodrom the letter “A” is improperly placed on the shield whilst the symbol of the sun is applied outside the shield, so it is neither a crest nor an integral part of the shield (flags of the Municipalities of Ilinden, Gorce Petrov, Novaci and Aerodrom).

Among the most common mistakes on most “Coat of Arms and the flag is the forbidden use of the name of the municipality as is the case with Radovis, Kisela Voda and other municipalities while the municipality of Kicevo even used the official name of the state.

Recently, flags have emerge which have the wrong graphic approach in usage of some special effects and nuances of colour (the municipalities of Saraj and Rosoman), or usage of non-defined and non-standard colours such as the flag of the Municipality Lozovo where it is difficult to determine whether the colour in the middle is dark blue or dark green. Certainly these phenomena are not in tune with vexillological rules. This phenomenon is particularly emphasized in several municipalities, and primarily there is a need to establish graphic standards for use of official symbols of the municipality. Therefore, the efforts of MHS should move towards greater awareness by municipal authorities of the meaning and the use of arms and flag of the municipalities.

There are cases when there are many good heraldic and vexillological solutions that have only a small mistake due to non-respecting of heraldry rules as is the case with Coat of Arms / flag of the Municipality Karpos. Failure to comply with the rule of tincture, use of white (silver) over yellow (gold), is an example, resulting in the use of shadows, gradient and other effects.

There are flags where the application of a Coat of Arms as part of the flag is improperly derived. For example, Sveti Nikole “shield” on the flag is presented transparently, i.e. as derived lines, which actually implies that the shield does not exist. Besides repeating one of the most common errors for applying the name of the municipality on the shield, - even transcription of the name in abbreviated form - St. Nikole is not only an heraldic but a grammatical error, since it is an abbreviation allowed only to a saint.



дале на регионалната препознатливост на поднебјето, како што се знамињата на Општините Кочани и Кавадарци кои се со многу добра вексилолошка и симболична престава.

Посебно интресна е групата која што ги потенцира афирмативните вредности на општинатите, а тука спаѓаат, знамињата на Општина Гази Габа со симболот на Мајката Божица од Тумба Мацари, потоа Вевчани со симболот на василичарката, знамето на општина Ранковце со симболот на птицата божица од карпестата уметност и лилјановиот крст манастирот св. Никола (с. Псача) како и знамето на општина Винаца со теракотната икона од Виничкото Кале.

Употреба на митски симбол е многу ретка појава во месната хералдика и во Република Македонија. На грбот и знамето на Општина Центар ја среќаваме птицата феникс која го симболизира обновувањето на Скопје.

Како раритет пак е знамето на општина Крушево каде што е земено знамето на Крушевската чета, се наметнува како симбол за зачувување и афирмација на градот и зачувување на илинденските традиции.

Несекоедневен пример е внесувањето на симболот на град на заштита на UNESCO и неговата примена во знамето на општина Охрид иако за ваквата постапка и исправноста на ваквиот начин на примена воопшто нема научна поткрепа.

Како типичен пример за чисто вексилолошко знаме се издвојува знамето на Општина Тетово.

Има уште знамиња и грбови кои што треба да бидат променети поради тоа што се работи за грбови преставници на таканаречените „пејсажни грбови“ како што е грбот и на општина Зелениково, Кисела Вода, или пак на општина Бутел.

Интересен пример е знамето и грбот на Крива Паланка каде што покрај стилизираната престава на манастирот Св. Јоаким Осоговски, како секундарен симбол е прикажан кривоаланечкиот симит како обележје и сувенир на градот е преставен на ескутон како изворен и оригинален хералдички симбол „крстовиден симитен јазол“ кој со векови се издефенцирал како обележје за Крива Паланка.

1 Закон за територијална поделба на Република Македонија (Службен Весник 22/2004)

2 Решение за официјална употреба на грб и знаме издава Министерството за локална самоуправа на Република Македонија,  
3 Правилник за образецот на регистарот на грбовите и знамињата на општините во Република Македонија и начинот на неговото водење. (Службен весник 25/97)

4 Член 7 од Закон за локална самоуправа на Република Македонија(Службен Весник 52/95)

5 На оваа тема др. Стојан Антонов од БХВД направи посебна комаративна анализа во рамките на своето предавање за Предизвиците на месната хералдика (Филозофски факултет - Скопје 05.02.2010)

Certainly there are municipalities whose flags are particularly distinctive and are given priority in the selection of regional recognition of the region, such as flags of the Municipalities of Kocani and Kavadarci which are very good vexillology and symbolic representation.

Specially interesting is the group that emphasizes the values of municipalities affirmative values. Examples are the symbol of the Mother Goddess of Tumba Madzari on the flags of the Gazi Baba; then vasilicharkata on Vevcani flag; with the symbol of the bird goddess (rock art) and fleur de lys Cross from the monastery St. Nicholas (v. Psaca) on the flag of the municipality Rankovce and the Vinica Kale icon Teracotta on the flag of the municipality Vinica.

Use of a mythological symbol is a very rare occurrence in the local heraldry in Macedonia. On the arms and flag of the municipality of Centar we find the bird phoenix, which symbolizes the renewal of Skopje

Another rarity is the flag of the municipality of Krusevo, which is taken from the flag of Krusevo military company, imposed as a symbol of preservation and promotion of the city and preserving the Ilinden traditions.

As a rare example is the introduction of landmark protection of UNESCO and its application in the flag of the Municipality of Ohrid, although this use is disputed by experts in this field.

As a typical example of a pure vexillological flag stands the banner of Tetovo.

There are flags and coats that need to be changed since they represent so-called "landscape heraldry, for example the Arms of the municipality Zelenikovo, Kisela Voda, or the municipality of Butel.

An interesting example is the flag and coat of arms of Kriva Palanka, where alongside the stylized representation of the Monastery of Joakim Osogovski, as a secondary symbol appears the simit a Kriva Palanka landmark and as a souvenir of the city there is portrayed on an escutcheon, the original heraldic symbol "simit node in form of a cross" which for centuries has established itself as the mark for Kriva Palanka.

1 The Law on territorial division of the Republic of Macedonia (Official Gazette 22/2004)

2 Approval for usage of Municipal Coat of Arms and flags is given by the Ministry of Local Government of the Republic of Macedonia

3 Regulation of the Form of the Register of Coat of Arms and Flags of the Municipalities in the Republic of Macedonia and the procedures of its work. (Official Gazette 25/1997)

4 Article 4 of the Law of the Local Government of the Republic of Macedonia (Official Gazette 52/1995)

5 Of Ilinden Uprising in 1903.

6 Special kind of pretzel

## Данското знаме (Dannebrog)

Данците гордо тврдат дека не само што го поседуваат најстарото преживеано кралство, туки тие исто така тврдат дека го веат и најстарото преживеано национално знаме во светот. Наречено “Dannebrog”, тоа е навистина едно од најстарите знамиња. Како и да е, “Dannebrog” е национален симбол кој е во служба најдолго време во историјата. Тоа се користи уште од походите на данските крстоносци во обидот да се христијанизира Естонија во 13от век.

### Банерот на Гавранот

Иако е тешко да се докаже дека “Dannebrog” е најстарото знаме на светот, сепак, може да се докаже дека Данците биле сопственици на еден банер пред црвено-белото знаме. Првиот познат дански банер бил “банерот на гавранот”. Овој банер бил всушност едно црвено парче платно на кое имало аплициран црн гавран на него. Гавранот бил светиот знак на стариот скандинавски бог Один. Кон него сите имале почит, и местото каде што се истакнувало се сметало за збирно место на Викинзите, од кои Данците потекнуваат.

Во времето на походите на данските Викинзи против Норманите во раниот 11ти век, банерот на гавранот станал, на некој начин, национален симбол. Во 1016 година, данскиот крал Кнуд Велики ја водел својата војска во битката кај Ешингтон, во Англија, веејќи го банерот на гавранот.

Овој банер, или парче платно, подоцна е познат како “Dannebrog”, или “платното на Данците”. Подоцна ова име е скратено на “Dannebrog”. Во периодот на христијанизација на данското население, стариот пагански црн гавран е заменет со бел крст, притоа создавајќи ја првата верзија на модерното данско знаме.



Банерот на Гавранот /  
The Banner of the Raven

### Легендата на “Dannebrog”

*“Одеднаш се слушна голема грмотевица, и црвено знаме со бел крст падна од небото”.*

Ова е приказната позната на повеќето Данци за потеклото

## The Danish flag (Dannebrog)

The Danes proudly claim that they not just possess the oldest surviving kingdom, but they also claim they fly the oldest surviving national flag in the world. The “Dannebrog” is indeed, most likely one of the oldest flags. Nevertheless, the “Dannebrog” is the national color that has been in service for the longest period of time. It has been used ever since the Danish crusaders tried to Christianize Estonia in the 13th Century.

### The Banner of the Raven

Even it is really hard to prove that the “Dannebrog” is the oldest flag if the world, it can however be proven that the Danes did actually possess a banner prior to the red and white flag. The first known Danish banner was the “Banner of the Raven”. This banner was a piece of red cloth with a black raven applied on it. The Raven was the holy signature of the ancient scandinavian god, Odin. It was feared and well known as the gathering point of the Vikings, from whom the Danes originated.

During the time of the Danish Vikings’ raids against the Normans in the early 11th century, the Banner of the Raven became somewhat of a national symbol. In the year 1016 the Danish King Knud the Great was leading his men into the battle at Ashington in England, waving the Banner of the Raven.

This Banner, or piece of cloth was later known as the “Dannebrog”, the Dane’s cloth. Later on the name was shortened to “Dannebrog”. During the period of the Christianizing of the Danes, the old black raven

was replaced by the white cross, and so the first version of the modern Danish flag came into existence.

### The Legend of the “Dannebrog”

*“Suddenly there was a great peal of thunder, and a red banner with a white cross floated down from the sky.”*



на “Dannebrog”. Легендата вели дека знамето потекнува од Битката кај Линданисе, истотака позната како Битката на Валдемар (Дански: “Volmerslaget”), близу Линданисе (денешен Талин) во Естонија, на 15ти јуни 1219 година. Битката имала тежок тек, и Данците биле пред очигледен пораз. Но тогаш, токму кога Данците биле пред предавање, знамето се појавило на небото. Грабајќи го знамето пред да падне на земјата, кралот гордо го завеал пред неговите обесхрабрани војници, давајќи им надеж и водејќи ги до победата. Ова знаме, “Dannebrog”, им било дадено на Данците од самиот Господ, и од тој ден навака, тоа е знаме на Данска и на данските кралеви.

Меѓутоа, не постои ниту еден историски доказ кој би ја потврдил оваа древна легенда. Првите слики од црвеното знаме со бел крст датираат од средината на 14тиот век. Но, легенда или не, оттогаш па навака “Dannebrog” е националниот симбол на Данците, иако на обичните граѓани не им било дозволено да го веат пред 1854, до кога тоа било симбол само на кралот и државата. Во 1912 било решено дека на секој 15ти јуни ќе се слави Денот на Знамето, Валдемаровиот Ден.

Интересно е да се забележи и дека најверојатно главниот град на Естонија, Талин, го добил името токму по оваа битка. Етимологијата вели дека сегашното име доаѓа од естонското “Taani linn”, значејќи “Дански град”.

### Реалноста

Данскиот историчар Каспар Палудан-Милер во 1873 година, во својата книга “Sagnet om den himmelfaldne Danebrogsfane” (Легенда за паднатото од небо знаме Dannebrog) ја предлага теоријата дека знамето е всушност пратено од Папата до данскиот крал по повод неговите крстоносни походи во балтичките земји. Се знае дека и останатите кралеви и лордови добивале вакви знамиња.

Слична теорија била предложена и од данскиот истражувач, авантурист и капетан Јохан Штокел во

This is the story known to most Danes as the origin of the Dannebrog. The legend states the origin of the flag to be the Battle of Lyndanisse, also known as the Battle of Valdemar (Danish: “Volmerslaget”), near Lyndanisse (Tallinn) in Estonia, on June 15, 1219. The battle was going badly, and defeat seemed imminent. But then, right when the Danes were about to give up, the flag fell from heaven. Grasping the flag before it could ever touch the ground, the king took it in his hand, and proudly waved it in front of his discouraged troops, giving them hope, and leading them to victory. The flag, Dannebrog, was given to the Danes from God himself,

and from that day forward, it was the flag of Denmark, and the Danish kings.

There is, however, no historical evidence to document this ancient legend. The first pictures of the red flag with the white cross dates back to the mid 14th century. But legend or not, since then has the Dannebrog been the national symbol of the Danes, even though the common Danes

were not allowed to fly the Dannebrog before 1854, until which the Dannebrog was the symbol of the King and the State. In 1912 the day of June 15 has been proclaimed the Day of the Flag, Valdemar’s day.

It is also interesting to note that it is believed that the name of the capital of Estonia, Tallinn, came into existence after the battle. It is derived from “Taani linn”, meaning “Danish town” in Estonian.

### The Reality

The Danish historian Caspar Paludan-Müller in 1873 in his book “Sagnet om den himmelfaldne Danebrogsfane” put forth the theory that it is a banner sent by the Pope to the Danish King to use in his crusades in the Baltic countries. Other kings and lords certainly received such banners.

A similar theory was suggested by Danish explorer, adventurer and Captain Johan Støckel in the early 20th century. He suggested that it was not a papal banner to the King but a papal banner to the Churchly legate in



“Dannebrog паѓа од небото” - К.А.Лоренцен, 1809 / “Dannebrog falling from the sky” - C.A.Lorentzen, 1809



раниот 20ти век. Тој вели дека тоа не било папско знаме пратено до кралот, туку до црквеното претставништво на Северот, поточно до архиепископот Андреас Сунесон, кој потоа, без знаење на кралот, во обид дополнително да се даде христијанска симболика на армијата (над кралскиот симбол) го носел во кралската крстоносна војна, притоа зајакнувајќи ја моќта на црквата.

## Знамето на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (Знаме на Унијата)

### Историја на знамето

За разлика од Данска, не постои фолклорна легенда за потеклото на британското знаме. Кога Кралот Џејмс VI од Шкотска се искачил на англискиот трон, притоа станувајќи Џејмс I од Англија, националните знамиња на Англија и Шкотска продолжија да бидат, соодветно, црвениот крст на Св.Ѓорѓи и белиот крст на Св.Андреја. Но, настанала забуна за тоа кое знаме да се користи на море. На 12ти април 1606 била издадена следната прокламација:


Сите наши поданици на нашиот остров и нашето кралство на Велика Британија и неговите членови, мораат да веат знаме на врвот со црвен крст познат како крстот на Св.Ѓорѓи, и бел крст познат како крстот на Св.Андреја, споени заедно според формата назначена од нашите хералди и пратена на нашиот Адмирал кој ќе го издава на споменатите наши поданици”

Ова е првото познато споменување на Знамето на Унијата. Иако оригиналниот дизајн кој се споменува е изгубен, се претпоставува дека тоа е знамето на кое е придоден крстот на Св.Патрик, и кое го формира основниот дизајн на британското Знаме на Унијата денес. Истотака, интересно е да се забележи дека новото знаме не било универзално популарно, ниту прифатено. Англичаните не биле презадоволни со затскривањето на белиот дел од знамето на Св.Ѓорѓи. Шкотите, пак, со поголемо право, биле незадоволни бидејќи црвениот крст е ставен над нивниот бел крст. Шкотите предложиле неколку алтернативни дизајни. Меѓу нив се следните предлози:

- Знамето на Св.Ѓорѓи, во неговиот кантон знамето на Св.Андреја

- Знамето на Св.Ѓорѓи со знамиња на Св.Андреја во секој квартал. Во овој бизарен дизајн белиот крст на Св.Андреја не се шири до кошињата на знамето.

- Знамето на Св.Ѓорѓи со знамето на Св.Андреја во средината.



Првото знаме на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска / The first version of the flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

the North, more specifically to archbishop Andreas Suneson, which he – without the knowledge of the King – brought with him on the King’s crusade in the Baltic countries, in an effort to make the army take on a Christian symbol (over the king’s symbol) and thereby strengthen the power of the church.

## The Flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (The Union Jack)

### History of the flag

Unlike Denmark, the British flag has no legend in folklore regarding its creation. When King James VI of Scotland ascended to the English throne, thereby becoming James I of England, the national flags of England and Scotland on land continued to be, respectively, the red St George’s cross and the white St Andrew’s cross. Confusion arose, however, as to what flag would be appropriate at sea. On 12 April 1606 a proclamation was issued:

“All our subjects in this our isle and kingdom of Great Britain and the members thereof, shall bear in their main top the red cross commonly called St George’s Cross and the white cross commonly called St. Andrew’s Cross joined together according to a form made by our heralds and sent to our Admiral to be published to our said subjects.”

This is the first known reference to the Union Flag. Although the original design referred to has been lost, it is presumed that it was the flag which, with the addition of the St Patrick’s cross, forms the basic design of the British Union Flag today. It is also interesting to note that the new flag was not universally popular nor accepted. The English were not overly pleased at the obscuring of the white field of the St George’s flag. The Scots, with more justification, were upset at the fact that the red cross was laid over the white. The Scots proposed a number of alternative designs. These included:

- St George’s flag with the St Andrew’s flag in the canton

- St George’s flag with a St Andrew’s flag in each quarter. In this bizarre design the white cross of the St Andrew’s flag does not extend to the corners of the flag.

- St George’s flag with a St Andrew’s flag in the centre.

Иван Нацевски

## Воена хералдика

Потребата за обележување (китење и украсување) е стара колку и човештвото. Преку накитот и украсите човекот сака да покаже припадност, надмоќ, сталеж, навика. Воените украси и накит претставуваат голем дел од таа потреба да се различи своето од туѓото, пријателот од непријателот, водачот од водените. Се чини војната во сета своја грозоморност се јавува како двигател за создавање симболи.

Од древни извори дознаваме за тоа како биле облечени и украсени воините, водачите, главатарите. Знаеме за древногрчките хоплити и нивните штитови украсени со различни амблемни претстави на воловска глава, змија, утка, трозабец, делфин и др., за орелот како симбол на древноперсиската војска. Особено интересни се римските *signa militaria* претставени преку различен *vexillum* и легионската *Aquila* како и различните видови *coronae* како обележја за постигнати воени успеси. Од ова време доаѓаат и податоците дека древномакедонската фаланга чекорела *sub signum* и *signa infestis*...<sup>1</sup>

Првите грбови, всушност, претставуваат лична ознака на благородник од едно време кога благородништвото пред сè е војничко, т.е. воена аристократија. Крстоносните војни ќе предизвикаат промена во начинот на војување и видовите оружја и со тоа и на грбот како основен хералдички елемент<sup>2</sup>. Во тоа феудално општество носењето на ознаките на даден благородник претставувало и преданост до смрт. Таков пример е династичка борба меѓу црвените и белите рози во Англија (1455-1485 г.)<sup>3</sup>.

Создавањето масовни војски на државна и национална основа во XIX век ќе предизвика уште една стапка во развојот на ознаките<sup>4</sup> и воената хералдика, чии последици се очевидни и денес во многу од тие армии. Во прв ред тука се знаците за припадност кон дадена војска (во државна смисла), ознаките за припадност кон дадена единица (чета, баталјон, полк, дивизија), ознаките за стручност, помината обука, добро поведење, припадност по род и вид војска итн. Така се појавуваат на сцена кокардите во национални бои или со државниот или монархистичкиот грб, а грбовите на одделни градови, околии, области се користат за ознаки на поединечни единици разместени на соодветното место<sup>5</sup>. Таков е примерот со шведската, финската, данската војска. Осознавајќи ја огромната важност на ознаките од секаков вид истовремено со нивниот забрзан развој ќе се појават и специјализирани служби задолжени за нивна изработка и одобрување.

Ivan Nacevski

## Military Heraldry

The need for marking (decoration and embellishment) is as old as humanity. By decoration and embellishment one shows background, superiority, class, habits. The military insignias are a major part of the means to distinguish ours from theirs, a friend from foe and the leader from the led. It seems war in all its ferocity is an engine for the creation of symbols.

From ancient sources we have learned how the ancient warriors and chieftains were dressed and decorated. We know of the ancient Greek hoplite and their shields decorated with different emblems like the ox head, snake, owl, trident, dolphin etc, and the eagle like a symbol of the ancient Persian army. Especially interesting are the Roman *Signa militaria* represented by the different *vexillums* and the legions *Aquila*, and the different types of *coronae*, symbols of military success. From this age comes the knowledge that the ancient Macedonian phalanx marched *sub signum* and *signa infestis*...<sup>1</sup>

The first coats of arms were essentially personal insignia of noblemen in a time when the nobility was exclusively military aka military aristocracy. The Crusades caused a major change in the methods of warfare, arms used and by that a change to the coat of arms as a primary heraldic element<sup>2</sup>. In that feudal society carrying the insignia of a nobleman meant loyalty unto death. Such an example is the dynastic struggle between the White and Red Roses in England (1455-1485)<sup>3</sup>.

The creation of mass armies in the XIX century on state and national grounds caused another step in the development of insignia<sup>4</sup> and military heraldry, consequences which are still obvious in many of the same armies. Primarily those are the insignia of belonging to an army (in a national sense), insignia of belonging to a unit (company, battalion, brigade, division), skill badges, badges for completed training, good conduct, service branch badges etc; And so appeared the cockades in national colors or with the coat of arms of the monarch. Meanwhile the coats of arm of towns, regions, prefectures were used as insignia for units situated in them<sup>5</sup>. This is the case with the Swedish, Finnish and Danish armies. Realizing the importance of any kind of insignia, simultaneously with their fast development



Данска и Шведска градна  
значка /  
Danish and Swedish pins

Во САД тоа е „US Army Institute of Heraldry“, во Франција историската служба при копнената војска, во Шпанија институтот за историја и воена култура.

Од современа воено-хералдичка гледна точка особено интересни се грбовите на копнените војски на САД, Шпанија и на Португалија. Овие ознаки се хералдички грбови во вистинска смисла на зборот (во американскиот случај се работи за среден грб, а кај Шпанците и Португалците за полни хералдички достигнувања). Според армиските регулативи, сите полкови и некои други единици на американската копнена војска можат да имаат свој сопствен грб<sup>6</sup>. Грбот се состои од штит, челенка и мото/девиза. Ова достигнување се користи како основа за создавање на т.н. „distinctive unit insignia“ (DUI)<sup>7</sup>, ознака носена од сите припадници на плокот/единицата на нивните работни униформи. Друга намена на грбот е негово истакнување на полковиот стег „colors“<sup>8</sup>.

Грбовите на шпанската „Ejercito de tierra“ се едни од најубавите и најбогатите примери на воено-хералдички достигнувања. Во себе тие вклучуваат повеќе хералдички елементи: а) штит, б) одликувачки знаци за род расположени во вид на кос крст зад штитот, в) шпанска царска круна над штитот, г) добиени воени одликувања (ордени и медали) под штитот, ако единицата е носител на највисокото можно воено одликување т.н. „laureada“, тогаш таа се појавува како лаворов венец украсен со сечива, д) боен клик „cri-de-guerre“, е) име на единицата<sup>9</sup>. На ваков начин се добива едно моќно, неверојатно естетско и историски потковано средство за обособување. Значајни и интересни се хералдичките достигнувања и на италијанската, руската, германската војска.



Шпански воен грб /  
Spanish military coat of arms

Патиштата на военото дело и симболиката се преплетуваат во една прекрасна нишка налик на онаа генетската во која е запишан човечкиот бит, а тоа и' обезбедува сигурност на воената хералдика дека ќе биде дел од таа нишка и

во десетлетијата што доаѓаат. Нам ни останува само да се надеваме дека скоро ќе дојде она време кога македонската војска ќе добие ознаки достоинни на нејзината задача, подвизи и успеси со кои ќе може да се натпреварува со големите светски сили онака како што тоа го правела и прави на бојното поле.

specialized services appeared authorized for approving and creating them. In the US there is the Institute of Heraldry, in France the historical department of the Armée de Terre and in Spain Instituto de Historia y Cultura Militar.

From a modern point of view most interesting are the coats of arms of the Spanish, Portuguese and US armies. These insignias are coats of arms in a classical heraldic sense (in the case of the US Army a middle achievement and in the Spanish and Portuguese case a full achievement). According to the US Army Regulations all regiments and some other units of the Army may own coat of arms (CoA)<sup>6</sup>. The CoA consists of a shield, a crest and motto. This achievement is used as a basis for the creation of the distinctive unit insignia (DUI)<sup>7</sup>, insignia worn by all the members of the unit on their uniforms. Other usage of the CoA is for the regimental colors<sup>8</sup>.

The coats of arms of the Spanish Ejercito de Tierra are one of the finest and richest examples of military heraldic achievements. They incorporate a few heraldic elements: a) a shield, b) insignia of branch service positioned as a saltier behind the shield, c) Spanish royal crown over the shield, d) military decorations (orders and medals) under the shield, if the unit has the highest military decoration, the „laureada“, than it appears as a laurel wreath decorated with blades, e) motto „cri-de-guerre“, f) the name of the unit<sup>9</sup>. In this manner a powerful, amazingly aesthetic and historically precise device of identification is created. The achievements of the Russian, German and Italian armies are very interesting and important as well.

The paths of military profession and of symbolism came across in a beautiful thread like the one of the human gene and by that it secures a certainty that the military heraldry will be part of it in the decades to come. It leaves as only hope that in the years to come the Macedonian army will acquire the insignia appropriate to its assignment, achievements and success with which it can compete with the Great Powers as it has done and it still does on the battlefield.

1 Наде Проева, СТУДИИ ЗА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ, Скопје 1997 стр. 113

2 Јован Јоновски, ХЕРАЛДИЧКИ БУКВАР

3 Стивен Слейтер, ГЕРАЛДИКА ИЛЛУСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Москва 2005, стр. 160

4 Guido Rosignoli, THE ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA OF MILITARY INSIGNIA OF THE 20TH CENTURY, стр. 7

5 Стивен Слейтер, ГЕРАЛДИКА ИЛЛУСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Москва 2005, стр. 161

6 ПИОН official web-site

7 ...ibidem

8 ...ibidem

9 Стивен Слейтер, ГЕРАЛДИКА ИЛЛУСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Москва 2005, стр. 163



Петар Гајдов  
Орден „Илинден 1903“



Илинденска споменица /  
Ilinden memorial badge

Во овој број го претставуваме третото по ранг државно одликување во нашата земја - Орденот „Илинден 1903“.

Според одредбите од Законот за одликувањата и признанијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.48/02), Орден „Илинден 1903“ се доделува на:  
- истакнати личности во борбите за национално и социјално ослободување; за политичките затвореници

Предлог проектот за орденот „Илинден - 1903“, дело на Петар Гајдов, секретарот на МХЗ. Ова решение беше откупено од конкурсната комисија, но сепак се реши изгледот на новиот орден да биде редизајн на илинденската споменица, фактички првото одликување во Република Македонија

Интересно е да се спомене дека Орденот „Илинден 1903“, првично, со Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95) беше именуван како Орден „Илинден 1903-1944“ во чест на двата големи настани од историјата на Македонскиот народ кои се случиле во предвечерјето на големиот христијански празник посветен на Св. Илија – Илинден, првиот на 02.Август 1903 година, а вториот на 02.Август 1944 година. Со Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 48/02) беше утврден денешниот назив Орден „Илинден 1903“.



Petar Gajdov  
Order “Ilinden 1903 “



Орденот “Илинден 1903” /  
The Order “Ilinden 1903”

In this issue of “Macedonian Herald” we present the third-ranking state honors in our country - Order “Ilinden 1903 “.

According to the Law for Decorations of the Republic of Macedonia (“Official gazette of Republic of Macedonia br.48/02) the Order “Ilinden 1903” is awarded to:  
- Prominent persons in the struggles for national and social liberation, for political prisoners and persons

The proposed project Order “Ilinden - 1903”, work of Petar Gajdov, the Secretary of MHS. This solution was bought out by the Competition Commission, but it was nevertheless decided that the layout of the new medal would be a redesign of the Ilinden memorial medal, in fact, the first award in the Republic of Macedonia.

It is interesting to mention that the Order of “Ilinden 1903”, under the Law on Decorations and Awards of the Republic of Macedonia (Official Gazette No. 44/1995) was initially named Order of “Ilinden 1903-1944” in honor of the two big events from the history of the Macedonian people that happened on the eve of the big Christian holiday dedicated to St. Ilija – Ilinden, the first one on 2 August 1903, and the second one on 2 August 1944. The current name of the Order of “Ilinden 1903” was determined under the Law on Decorations and Awards of the Republic of Macedonia (Official Gazette No. 48/2002).

и лица прогонувани, судени и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност; на лица, државни органи, установи, владини и невладини организации и слично, кои со нивни посебни залагања придонеле во создавањето на сувереноста, независноста, територијалниот интегритет на Република Македонија; како и за исклучителен придонес за нејзиниот државно-правен и општествен развој и за јакнење на односите на заедниците во Република Македонија и

- лица за извонредни дела и заслуги на полето на безбедноста и одбраната на Република Македонија, како и за меѓународна соработка на овие полиња.

Орденот има основна форма на четворокрака ѕвезда. Ѕвездата на орденот е со сребрена боја, врз која е поставен позлатен стилизиран венец од две лоровови гранчиња, кои се споени во основата со стилизиран јазол, а во врвовите се одвоени. Овие стилизирани лоровови гранчиња се протегаат врз сите четири краци од орденската ѕвезда. Во средината е аплициран сферен диск со дијаметар од 30 мм, со златна боја, кој е изгравирани со прави линии од центарот кон крајната линија на кружницата. На дискот во предниот план релјефно е претставен знаменосец со високо кренато и развиорено знаме во рацете, облечен во одора на борец од Илинденското востание – комита, а зад него се претставени стилизирани фигури на борци, сите во сребрена боја. Под фигурите на борците, во долниот внатрешен дел од сферниот диск, следејќи ја линијата на кружницата, поставен е текстот „ИЛИНДЕН 1903“ на македонски јазик, со кирилско писмо, исто така со сребрена боја.

Орденот е изработен од сребро со чистота од 925 промили и 24-каратна позлата. Димензиите на Орденот се 71 мм во дијаметар, тежина 76 грама и дебелина од 4,4 мм.

Редниот број на орденот, жигот за чистота на металот од кој е изработен и жигот на производителот се втиснати на заднината на орденската ѕвезда.

Орденот „Илинден 1903“ не беше изработен по ново идејно решение, туку беше направен редизајн на Илинденската споменица од 1953 година. („Службен весник“ број 16 на Народна Република Македонија од 19.6.1953 год.).

За најдоброто идејно решение за Орденот „Илинден 1903“ откупна награда му беше доделена на Петар Гајдов, а редизајнот на Илинденската споменица од која произлезе изгледот на Орденот „Илинден 1903“ го направија професорот од Факултетот за ликовни уметности Костадин Танчев-Динка и академскиот сликар Владимир Боројевиќ.

Орденот „Илинден 1903“ досега не е доделен ниту еднаш.

persecuted, prosecuted and imprisoned for the ideas of independence of the Macedonian people and state, for individuals, government bodies, institutions, governmental and nongovernmental organizations and the like, which by their special efforts have contributed in creating the sovereignty, independence, territorial integrity of Macedonia, as well as for her outstanding contribution to the state - legal and social development and strengthening of relations between communities in Macedonia and

- Persons of outstanding merit and works in the field of security and defense of the Republic of Macedonia, as well as international cooperation in these fields.

The Order has basic form of four-pointed breast star. The star of the Order is with silver color, which is set on gold stylized laurel wreath of two branches which are joined at the base with a stylized knot, and the peaks are separated. These stylized laurel branches extend over all four slings of the breast star. In the middle there is a spherical disk with diameter of 30 mm in golden color, which is decorated with straight lines from the center to the final line of the circle. On the disk in the foreground is represented relief of a soldier with raised flag in hand, dressed in apparel of a combatant of the Ilinden Uprising, and behind it there are stylized figures of soldiers presented, all in silver. Under the figures of the warriors, in the lower part of spherical inner disk, following the line of the circle, is written the text “ILINDEN 1903” in Macedonian language and Cyrillic alphabet, also with silver.

Decoration is made of silver with purity of 925 and 24 karat gold plated. The dimensions of the Order is 71mm. in diameter, weighing 76 grams and thickness of 4.4 mm.

The serial number of the Order, the brand of purity of the metal from which is made, the state brand of control of the quality and the brand of the producer is implicated on the back side of the Order’s star.

The Order “Ilinden 1903.” was not made by a new design, but it was made as redesign of “Ilinden memorial badge” since 1953. (Official Gazette No. 16 of the People’s Republic of Macedonia Year 19.06.1953.).

The best design for the Order of “Ilinden 1903“, purchase prize was awarded to Petar Gajdov, and redesign of Ilinden memorial badge from which it emerged is the appearance of Order “Ilinden 1903” was made by professor of the Faculty of Fine Arts Kostadin Tanchev-Dinka and an Academic painter Vladimir Borojevic.

The Order “Ilinden 1903.” has not been awarded yet.

# Македонски хералдички терминологски речник

Во минатиот број се запознавме со основните, чесни фигури или ординарии (првостепени фигури). Во овој број ќе разгледаме уште неколку својства на ординариите и ќе преминеме на субординариите или второстепени фигури.

Ординариите и нивните димунитиви, по правило се протегаат од едниот до другиот раб на штитот. Сепак, тие можат да имаат таква форма кога тие се целосно одвоени од работ на штитот и тогаш станува збор за **отсечена** фигура (отсечен појас (1.3)).

Друго својство на ординариите како и на некои од фигурите, пред сè оние геометриските е **орамување**, или фимбријација, кога од ординаријата или фигурата е останата само рамката (орамен столб (1.2), орамена шестокрака ѕвезда (1.3)).



1.1



1.2



1.3

Субординариите се втори по значење по чесните фигури или ординариите. Тие секогаш се поставуваат последни, врз штитот, но и на некои од самите нив може да има грбовни фигури. Субординариите се:

**Обраб** или бордура, кога работ на штитот преставува друго поле, кое може да биде обоено во боја или крзно, да биде поделено како и поле на штитот. Јасно, со оние поделби кои имаат смисла на особеностите на обликот на обработ. Тој може да биде и посејан и на него да има други фигури. Во шкотската хералдика обработ е знак за каденција, односно со видот на обработ се означува и редот на наследувањето (обраб сино (сл.2.1); обраб расечен сино и црвено (сл.2.2), Злато, три црвени круни, обраб зелен посеан со лилјани (сл. 2.3))



2.1



2.2



2.3

Ореол или внатрешна бордура, потенка од бордурата и е вовлечена во самиот штит и бидејќи е потенок, тој може да биде обоен само со боја или метал (сл. 3.1). Внатрешната бордура може да биде

и двојна. Таа може да биде и од посебен вид, како што е во грбот на Шкотска каде таа е двоен ореол



3.1



3.2



3.3

- лилјан контра лилјан

**Четврт**, е фигура која зазема четвртина од штитот и се наоѓа во горниот десен агол (сл. 3.2). Доколку се наоѓа на левата страна, тогаш станува збор за лев четврт.

**Кантон**, е квадратна површина која како и Четвртот се наоѓа во десна глава (горниот десен дел од штитот), но е со помали димензии. Кантонот преставува посебно поле и често се користи за на него да се стават симболи на почести (сл.3.3).

**Јака**, или турнирска јака е фигура која во англиската хералдика се користи како знак за каденција за најстариот син, кој ја носи јаката до смртта на таткото, носителот на грбот, кога всушност најстариот син станува и законски носител на грбот (сл. 4.1). Оваа фигура може да се најде и во други позиции на штитот, но тогаш го нема ова значење на бризура.

**Штитче**, е фигура која се јавува во средината на штитот и, слично како кантонот, преставува посебно поле, но овојпат на него можат да се стават грбови на функција, или на на наследство, како што е обичај во англиската хералдика сопругот го става грбот на сопругата (нејзиниот татко) доколку таа е последен наследник во случај кога нема браќа. Штитчето може да се јави и како обична фигура и тогаш го нема ова значење на спојување на два грба. На овој начин се формирани и грбовите на хералдот и персевантите на МХЗ. (Грбот на Кирил Трајковски како персевант на МХЗ, сл.4.2)).

**Плет**, е фигура која преставува преплет на две потенки превези и квадратна рамка во средината на штитот (сл. 4.3). Кога плетката се повторува повеќе од еднаш, станува збор за **преплет**.



4.1



4.2



4.3



## Активности на МХЗ

Во периодот непосредно по излегувањето од печат на четвртиот број на гласникот „Македонски Хералд“, продолжија активностите на МХЗ со промовирање на хералдиката како и останатите помошно-историски науки вексилологијата, фалеристиката и така натаму.

Во тие насоки беа организирани неколку предавања. Меѓудругото, предавање одржа Проф. д-р. Иван Балта од Филозофскиот факултет во Осијек, на тема „Основи на симболиката и иконографијата“. Предавањето се одржа во просториите на библиотеката „Браќа Миладиновци“ и предизвика голем интерес. Во Охрид на 12 Октомври 2010 година во клубот „Има време“ основно предавање од областа на хералдиката одржа претседателот на МХЗ Јован Јоновски. Исто така во првата седмица од декември 2010 хералдичарот Стојанче Величковски во Подрачното основно училиште „Илинден“ во село Конопница, Крива Паланка одржа предавање за значењето и процесот на креирање на симболите додека учениците имаа можност во воспоставената on-line комуникација да поставуваат прашања во текот на креирањето на симбол на своето одделение. Овој проект, во конкуренција на повеќе од 400 наставници и 137 основни училишта од Република Македонија ја освои првата награда за најиновативни одделенски наставници и училишта.

Од 12 до 17 септември 2010 година се одржа 29. меѓународен конгрес на генеолошки и хералдички науки во Штутгарт, Германија. На овој конгрес учество зема и МХЗ при што на 14.09.2010, во Штутгарт, на Генералното Собрание на Интернационалната Конфедерација за Генеологија и Хералдика (CIGH), господинот Мишел Тејар д'Ери, претседател на CIGH, го прогласи МХЗ за полноправна членка на CIGH.

Беа реализирани и неколку гостувања во телевизиски и радио емисии. На ТВ МТМ во два наврати свое гостување имаше претседателот на МХЗ Јован Јоновски, по повод приемот на МХЗ во CIGH.

Исто така, во „Ноќна програма“ на Македонското Радио на 28.02.2011, гостуваше хералдичарот Стојанче Величковски, при што беа опфатени темите за хералдиката во Македонија, македонските грбови, месната хералдика, постапката на креирање на лични и семејни грбови, како и актуелните активности на МХЗ.

## Activities of MHS

In the period immediately following the publishing of the fourth issue of Macedonian Herald, MHS continued with its activities for promotion of heraldry and other auxiliary sciences of history – vexillology, faleristics, etc.

In this direction, several lectures were organized. Among other things, a lecture was also held by Prof. Dr. Ivan Balta from the Faculty of Philosophy in Osijek, on the topic of “Basics of Symbolism and Iconography”. The lecture was held at the Braka Miladinovci library, attracting great interest. In Ohrid, on October 12, 2010, at the “Ima Vreme” club, the President of MHS, Jovan Jonovski, held a basic lecture on heraldry.

Also, in the first week of December 2010, at the “Iinden” regional primary school in the village of Konopnica, Kriva Palanka, heraldist Stojance Velickovski held a lecture on the importance and the process of creating symbols, and the pupils, through online communication, had the opportunity to ask questions while creating a symbol of their class. This project, in competition of more than 400 teachers and 137 primary schools from the Republic of Macedonia, won the first prize for most innovative teachers and schools.

From 12 to 17 of September, 2010, the 29th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences took place in Stuttgart, Germany. This congress was also attended by MHS, and on September 14, 2010, in Stuttgart, at the General Assembly of the International Confederation of Genealogy and Heraldry (CIGH), Mr. Michel Teyar D'Eri, president of CIGH, declared MHS a full member of CIGH.

There were also several guest visits to television stations and radio shows. The president of MHS, Jovan Jonovski, had two guest visits to MTM TV, on the occasion of the reception of MHS into CIGH. Heraldist Stojance Velickovski also had a guest visit to the Night Program on the Macedonian Radio, on February 28, 2011, whereby the following topics were covered: heraldry in Macedonia, Macedonian arms, local heraldry, procedure of creating personal and family arms, and current activities of MHS.

Плакат за предавањето на проф. д-р Иван Балта  
Poster for the Lectures of Prof. Dr. Ivan Balta





Хералдите на МХЗ Јован Јоновски и на Република Словачка, Ладислав Вртел — The Heralds of MHS Jovan Jonovski and of the Republic of Slovakia, Ladislav Vrtel

десно/right Стојанче Величковиќ во Подрачното основно училиште „Илинден“ во с. Конопница, Крива Паланка, одржи предавање на тема Симболите и хералдиката — Stojance Velickovski in the elementary school “Ilinden” in Konopnica, Kriva Palanka held lectures Symbols and Heraldry



горе/top Игор Сахаров, Хералдичка комисија при Претседателот на Русија (ХКПР); Мишел Тејард Дејри, претседател на СИHG; Александар Алексиев, БХВО, Јован Јоновски, МХЗ; Пјер Феличе Дељи Уберти, претседател ИСОС, Станислав Думин, ХКПР — Igor Sakharov, Heraldry commission of the President of Russia (HCPR); Michel Teilard d'Eury, President CIHG, Aleksandar Aleksiev BHVO, Jovan Jonovski, MHS, Pier Felice degli Uberti, president ICOC

## Хералдички регистар

Во овој број го претставуваме грбот на Ставре Џиков од Скопје, заведен во регистарот под број 01/011. Ставре Џиков е писател, адвокат, судија и некогашен јавен обвинител на Република Македонија. Џиков е роден е во Полска во семејство на бегалци од Костурско; Блазонот на грбот е:  
**Штит:** Сино, Златен Грифин качен на црвена основа од три ритчиња во подигање, кој во раката држи крст потпрен на основата од чиј центар зрачи сонце;  
**Челенка:** Златна крилата рака која држи крст од чиј центар зрачи сонце;  
**Девиза:** Слобода, Правда, Вера.  
 Автор на блазонот и емблезонот е хералдот Јован Јоновски.



## Heraldic Register

In this issue we present the Coat of Arms of Stavre Dzikov from Skopje, registered in the Register under #01/011. Stavre Dzikov is a writer, lawyer, judge and former Public Prosecutor. He is born in Poland to a family of Macedonian refugees from Kostur region, now in our day Greece (Kastoria); The blazon of the arms is:  
**Arms:** Azure a Gryphon segreant holding a staff Cross surmounted with a sun rayed all Or in base a triple mount Gules.  
**Crest:** A lion's gamb grasping a Cross as in the shield between two wings Or.  
**Motto:** Слобода, Правда, Вера (Sloboda, Pravda, Vera – Freedom, Justice Faith).  
 Blazon and the emblazon by herald Jovan Jonovski.